



Република Северна Македонија
ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр./Nr. 08-1978/A
28.11.2023
СКОПЈЕ / ШКУР

Врз основа на член 31 став 2 точка 44 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“, број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, број 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21) и член 58 став 1 и член 69 ставови 1 и 2 од Деловникот на Државната изборна комисија, број 01-27721/1 од 30.12.2022 година (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 3 од 05/23), како и во согласност со Законот за спречување на корупција и судирот на интереси, член 10 од Етичкиот кодекс за членовите на Државната изборна комисија, бр. 08-989/1 од 09.06.2023 година, како и согласно со Политиката за интегритет бр. 08-6/1 од 03.01.2023 година, Претседателот на Државната изборна комисија го донесе следниот:

Нë базë të nenit 31 paragrafi 2 pika 44 të Kodit Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18,140/18, 208/18, 27/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“, брoј 98/19, 42/20, 74/21 и 215/21) dhe nenit 58 paragrafi 1 dhe nenit 69 paragrafët 1 dhe 2 të Rregullores së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, numër 01-27721/1 të datës 30.12.2022 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 3 e datës 05/23), si dhe në përputhje me Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktin e Interesit, nenit 10 të Kodit të Etikës për anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, numër 08-989/1 të datës 09.06.2023, si edhe në pajtim me Politikën e Integritetit nr. 08-6/1 të datës 03.01.2023, Kryetari i Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi me sa vijon:

**ПРАВИЛНИК ЗА СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА
ИНТЕРЕСИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Под судир на интереси се подразбира состојба во која службеното лице има приватен интерес што влијае или може да влијае врз непристрасното вршење на неговите јавни овластувања или службени должности.

**RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E
KONFLIKTIT TË INTERESIT**

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHE

Neni 1

Me konflikt të interesave nënkuptohet gjendja në të cilën personi zyrtar ka interes privat që ndikon ose mund të ndikojë mbi kryerje të paanshme të autorizimeve të tij publike ose detyrave zyrtare.



Државна изборна комисија
Бул. Св. Кирил и Методиј бр.54
Скопје
www.sec.mk
izbori@sec.mk
+38923244744



Член 2

(1) Еден од елементите врз кои почива системот на интегритет воспоставен во Државна изборна комисија е заштита на јавниот интерес и спречување на судирот на интереси.

(2) Државната изборна комисија и нејзините вработени во своето работење поттикнуваат и развиваат организациска култура која не толерира судир на интереси и во која индивидуалната одговорност и личниот пример се основа за носење одлуки.

(3) Со преземање мерки за спречување на судир на интереси Државна изборна комисија презема мерки за надминување на потенцијалните слабости односно ризици и го штити својот интегритет и углед.

Член 3

Овој Правилник се однесува на сите службени лица во Државна изборна комисија вклучувајќи ги членовите на Државна изборна комисија, генералниот секретар, административните службеници како и лица ангажирани за работа во Државна изборна комисија по основ на закон.

Член 4

Постојат следниве облици на судир на интереси:

- Реален (де факто) судир на интерес претставува директен судир помеѓу јавната должност и приватниот интерес на службеното лице.

- Привиден судир на интереси претставува ситуација каде што постои приватен интерес за службеното лице за кој интерес други лица разумно би можеле да сметаат дека тој интерес влијае на извршувањето на должностите на службеното лице иако всушност не мора да постои такво несоодветно влијание или воопшто нема влијание.

- Потенцијален судир на интереси постои кога службеното лице има приватен интерес што би можело да биде во судир со неговата службена должност во иднина.

- Непотизам е судир на интерес при вработување на блиски роднини односно вршење на влијание за вработување или унапредување на блиско лице во органот во кој лицето е избрано или именувано како јавен

Нени 2

(1) Нјë nga elementët mbi të cilin mbështetet sistemi i integritetit i vendosur në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është mbrojtja e interesit publik dhe parandalimi i konfliktit të interesit.

(2) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe të punësuarit e tij në punën e tyre inkurajojnë dhe zhvillojnë një kulturë organizative që nuk toleron konfliktin e interesave dhe në të cilën përgjegjësia individuale dhe shembulli personal janë bazë për marrjen e vendimeve.

(3) Me ndërmarrjen e masave për parandalimin e konfliktit të interesave Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, merr masa për tejkalimin e dobësive të mundshme, gjegjësisht rreziqeve dhe mbron integritetin dhe reputacionin e tij.

Нени 3

Kjo Rregullore ka të bëjë për të gjithë personat zyrtar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, duke përfshirë anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, sekretarin e përgjithshëm, nëpunësit administrativë, si dhe personat e angazhuar për të punuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve në bazë të ligjit.

Нени 4

Ekzistojnë format e mëposhtme të konfliktit të interesit:

- Konflikti real (de facto) i interesit është një konflikt i drejtpërdrejtë ndërmjet detyrës publike dhe interesit privat të personit zyrtar.

- Konflikti i dukshëm i interesit paraqet një situatë ku ekziston një interes i dukshëm privat për personin zyrtar për të cilin interes persona të tjerë në mënyrë të arsyeshme mund të konsiderojnë se ky interes ndikon në kryerjen e detyrave të personit zyrtar edhe pse në fakt mund të mos ketë një ndikim të tillë të joadekuat ose të mos ketë ndikim fare.

- Konflikti i mundshëm i interesit ekziston kur personi zyrtar ka një interes privat që mund të bie ndesh me detyrën e tij zyrtare në të ardhmen.

- Nepotizmi është konflikt interesi gjat punësimit të të afërmeve, përkatësisht ushtrimit të ndikimit për punësimin ose avancimin e një personi të afërt në organin në të cilin personi është zgjedhur ose emëruar si funksionar publik ose në

запре со своето постапување.

(2) За околностите, службеното лице ги информира претпоставениот, лицата за интегритет и Државната комисија за спречување на корупција.

(3) Кога службеното лице се најде во ситуација да учествува во расправа во тело во кое се одлучува за работи за кои тоа или блиско лице има приватен интерес, службеното лице го пријавува постоењето на приватниот интерес и се иззема пред расправата и одлучувањето а најдоцна пред почетокот на одлучувањето. Работното тело на чија седница службеното лице го соопштило постоењето на приватниот интерес, тоа го констатира и внесува во записник.

(4) Службеното лице се иззема од вршењето на определено дејствие и со одлука на органот во кој е избрано или именувано, односно каде врши функција, јавни овластувања или службени должности и по барање на заинтересирано лице кое дознало за околности што укажуваат на постоење на судир на интереси или на потенцијален судир на интереси.

Спречување на влијанието на приватниот интерес

Член 7

Во случај на сомневање за постоење судир на интереси, службеното лице ги презема сите неопходни мери за да го спречи влијанието на неговиот приватен интерес или приватен интерес на друго лице врз извршувањето на неговите овластувања и должности и за тоа го известува својот претпоставен.

Барање мислење во случај на постоење на сомневање за судир на интерес

Член 8

Во случај на постоење на осомневање за судир на интереси, службеното лице бара мислење од Државната комисија за спречување на корупција и до добивање на мислењето, го запира постапувањето односно го спречува влијанието на неговиот приватен интерес.

Спречување на судир на интерес во постапки за избор, именување или вработување

Член 9

e tij.

(2) Пër рrethanat, personi zyrtar njofton udhëheqësin përgjegjës, personat pë integritet dhe Komisionin Shtetëror pë Parandalimin e Korrupsionit.

(3) Kur personi zyrtar gjendet në situatën e pjesëmarrjes në një seancë dëgjimore në një organ në të cilin merren vendime pë çështje në të cilat ai ose një person i afërt ka interes privat, personi zyrtar e parqet ekzistencën e interesit privat dhe përjashtohet para seancës dëgjimore dhe vendimmarrjes dhe më së voni para fillimit të vendimmarrjes. Trupi punues në seancën e të cilit personi zyrtar ka shpallur ekzistimin e interesit privat, e konstaton dhe e shënon në procesverbal.

(4) Personi zyrtar përjashtohet nga kryerja e një veprimi të caktuar dhe me vendim të organit në të cilin është zgjedhur ose emëruar, përkatësisht ku ushtron funksionin, kompetencat publike ose detyrat zyrtare dhe me kërkesën e një personi të interesuar që ka mësuar rreth rrethanave që tregojnë ekzistencën e një konflikti interesash ose të një konflikti të mundshëm interesi.

Parandalimi i ndikimit të interesit privat

Neni 7

Në rast dyshimi pë konflikt interesi, personi zyrtar i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme pë të parandaluar ndikimin e interesit të tij privat ose të interesit privat të një personi tjetër në kryerjen e kompetencave dhe detyrave të tij dhe informon udhëheqësin e tij përgjegjës pë këtë.

Kërkimi i një mendimi në rast të dyshimit pë konflikt interesi

Neni 8

Në rast të egzistimit të dyshimit pë konflikt interesi, personi zyrtar kërkon mendim nga Komisioni Shtetëror pë Parandalimin e Korrupsionit dhe deri në marrjen e mendimit e ndërpret veprimin, pra parandalon ndikimin e interesit të tij privat.

Parandalimi i konfliktit të interesit në procedurat e përzgjedhjes, emërimit apo punësimit

Neni 9

(1) Службеното лице кое учествува или одлучува во постапката за избор, именување или вработување или е вклучено како член на тело што ја спроведува таа постапка е должно да го извести раководното лице во органот, односно институцијата каде што службеното лице врши јавни овластувања за сите постаки што можат да предизвикаат судир на интереси.

(2) По утврдувањето на односот на службеното лице со кандидатот за избор, именување или вработување, раководното лице е должно да ги преземе сите неопходни мерки за спречување на појавата на судир на интереси.

Спречување на судир на интерес во постапки за јавни набавки

Член 10

(1) Претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисиите за јавни набавки како и одговорот лице во Државна изборна комисија потпишуваат изјави за непостоење судир на интереси која претставува дел од досието од спроведена постапка за јавна набавка.

(2) Во случај на судир на интерес кај Претседателот, заменикот на претседателот, членовите и замениците на членовите на комисиите за јавни набавки, истите се повлекуваат од работа во комисијата, за што го известуваат одговорното лице и се заменуваат со други лица.

(3) Во случај на судир на интерес кај одговорното лице, истото со посебно решение овластува друго лице од редот на функционерите или раководните службеници кај договорниот орган да ги донесат соодветните одлуки да го потпишат договорот, за што го известува органот на управување или органот кој е надлежен за контрола на неговото работење.

(4) При спроведување на постапките за јавни набавки за спречување на судирот на интереси во постапките за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси.

Почитување должности за пријавување, забрани и ограничувања во функција на спречување судир на интереси

Член 11

(1) Службените лица ги почитуваат сите со

(1) Personi zyrtar që merr pjesë ose vendos në procedurën e zgjedhjes, emërimit ose punësimit ose është i përfshirë si anëtar i organit që zbaton atë procedurë, është i detyruar të njoftojë personin udhëheqës, përkatësisht institucionin ku personi zyrtar ushtron kompetencat publike për të gjitha detyrat që mund të shkaktojnë konflikt interesi.

(2) Pas përcaktimit të marrëdhënieve të personit zyrtar me kandidatin që duhet të zgjedhet, emërohet ose punësohet, personi udhëheqës është i detyruar të marrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar paraqitjen e konfliktit të interesit.

Parandalimi i konfliktit të interesit në procedurat e prokurimit publik

Neni 10

(1) Kryetari, nënkryetari, anëtarët dhe zëvendësit e anëtarëve të komisioneve të prokurimeve publike, si dhe personi përgjegjës në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, nënshkruajnë deklaratat për mungesën e konfliktit të interesit, e cila parqet pjesë të dosjes nga procedura e zhvilluar e prokurimit publik.

(2) Në rast të konfliktit të interesit tek Kryetari, Zëvendëskryetari, anëtarët dhe zëvendësit e anëtarëve të komisioneve të prokurimeve publike, ata tërhiqen nga puna në komision, për çka njoftojnë personin përgjegjës dhe zëvendësohen nga persona të tjerë.

(3) Në rast të konfliktit të interesit tek personi përgjegjës, i njëjti, me Aktvendim të veçantë e autorizon një person tjetër nga radhët e funksionarëve apo zyrtarëve udhëheqës tek organi kontraktues për të miratuar vendimet e duhura për nënshkrimin e kontratës, për të cilën ai do të të njoftojë organin menaxhues ose organin që është përgjegjës për kontrollin e punës së tij.

(4) Gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik për parandalimin e konfliktit të interesit, dispozitat e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave zbatohen në përputhje me procedurat e prokurimit publik.

Respektimi i detyrimeve për paraqitje, ndalime dhe kufizimet në funksion të parandalimit të konfliktit të interesit

Neni 11

(1) Personat zyrtar respektojnë të gjitha kufizimet e

закон утврдени ограничувања за вршење на дејност за време на вршењето на функцијата и во периодот по престанокот на функцијата односно должноста.

(2) Избраното односно именуваното лице :

- За време на траењето на својот мандат ги почитува Уставот и законите како и утврдените правила за неспоивост на нивната функција со други функции или дејности

- истовремено не врши функција на одговорно лице или член на орган на управување или надзорен орган во јавно претпријатие, јавна установа или друго правно лице кое располага со државен капитал.

- ја почитува забраната согласно која не може да биде член на управен или надзорен орган во трговско друштво, јавно претпријатие, агенции, фондови и сите други правни лица со доминантен државен капитал.

- Доколку управува со трговско друштво или установа како сопственик, управувањето му го доверува на друго лице или тело, освен членовите на своето семејство.

- не воспоставува деловни односи со правно лице кое е во негова сопственост или во сопственост на член на неговото семејство или во кое тој или член на неговото семејство поседува акции или удели или кое го основал тој или член на неговото семејство или во кое одговорното лице е член на неговото семејство.

- не врши супервизорски или контролен надзор над работа на блиско лице.

- во вршењето на јавни функции, овластувања и должности не склучува договори за спонзорства во свое име.

- не склучува договори за спонзорство ниту прима донации во име на ДИК, не поседува удели или акции, ниту користи грант, заем, односно финансиска поддршка од државата или единица на локална самоуправа, што влијае или може да влијае на законското, објективно и непристрасно извршување на кавните овластувања,

- во рок од 30 дена од денот на стапување на функција до Државна изборна комисија може да ги пријави правните лица во негова сопственост, во кои има акции или удели или управувачка функција.

- согласно Законот за спречување на корупција и судирот на интереси во претходно утврдениот рок, до Државната комисија за спречување на корупција ги доставува податоците за лицето на кое ги пренело управувачките права и доказ за пренесувањето на управувачките права

пërcaktuara me ligj për kryerjen e veprimtarive gjatë kohës së kryerjes së funksionit dhe në periudhën pas përfundimit të funksionit përkatësisht detyrës.

(2) Personi i zgjedhur përkatësisht i emëruar:

- Gjatë mandatit të tyre respektojnë Kushtetutën dhe ligjet si dhe rregullat e vendosura për papajtueshmërinë e funksionit të tyre me funksione apo veprimtari të tjera

- në të njëjtën kohë nuk kryen funksionin e personit përgjegjës ose të anëtarit të një organi drejtues ose të organit mbikëqyrës në një ndërmarrje publike, institucion publik ose person tjetër juridik që disponon me kapital shtetëror.

- respekton ndalimin sipas të cilit nuk mund të jetë anëtar i një organi drejtues ose mbikëqyrës në një shoqëri tregtare, ndërmarrje publike, agjenci, fonde dhe të gjithë personat e tjerë juridikë me kapital shtetëror dominues.

- Nëse ai drejton një shoqëri tregtare ose një institucion si pronar, ai ia beson administrimin një personi ose organi tjetër, përveç anëtarëve të familjes së tij.

- nuk krijon marrëdhënie afariste me një person juridik në pronësi të tij ose të një anëtar i familjes së tij ose në të cilin ai ose një anëtar i familjes së tij zotëron pjesë ose aksione ose që është themeluar nga ai ose një anëtar i familjes së tij ose në të cilin personi përgjegjës është anëtar i familjes së tij.

- nuk kryen mbikëqyrje supervizore kontrolluese mbi punën e një personi të afërt.

- në kryerjen e funksioneve, kompetencave dhe detyrave publike, nuk lidh kontrata për sponsorizime në emër të vet.

- nuk lidh kontratë sponsorizimi ose nuk merr donacione në emër të KSHZ-së, nuk zotëron pjesë ose aksione, e as që shfrytëzon grante, hua ose mbështetje financiare nga shteti ose të një njësie të vetëqeverisjes lokale, e cila ndikon ose mund të ndikojë në kryerjen në mënyrë ligjore, objektive dhe të paanshme të detyrave publike,

- brenda 30 ditëve nga dita e marrjes së detyrës, ai mund t'i paraqesë Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve personat juridikë që zotëron, në të cilat ka aksione ose pjesë ose funksion drejtues.

- në përputhje me Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktin e Interesave, brenda afatit të përcaktuar paraprakisht, i dorëzon Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit të dhënat për personin të cilit ia ka bartur të drejtat e menaxhimit dhe dëshminë e

- Согласно Законот за спречување на корупција и судирот на интереси е должно веднаш, а најдоцна во рок од десет дена на Државната комисија за спречување на корупција да и го пријави секој промет со државен имот со кој се стапува во правен однос со правно лице основано од него или член на неговото семејство или во кое одговорно лице е член на неговото семејство.

-не ги користи информациите со кои располага во вршењето на функциите, јавните овластувања и службените должности за остварување корист или предност за себе или за друг.

(3) Службеното лице кое не е избрано односно именувано лице:

-не воспоставува деловни односи со правно лице кое е во негова сопственост или во сопственост на член на неговото семејство или во кое тој или член на неговото семејство поседува акции или удели или кое го основал тој или член на неговото семејство или во кое одговорното лице е член на неговото семејство.

-не врши супервизорски или контролен надзор над работа на блиски,

-не склучува договори за спонзорство ниту прима донации во име на Државна изборна комисија, не поседува удели или акции ниту користи грант, заем односно финансиска поддршка од државата или од единица на локална самоуправа, што влијае или може да влијае на законското, објективно и непристрасно извршување на јавните овластувања,

-не ги користи информациите со кои располага во вршењето на функциите, јавните овластувања и службените должности за остварување корист или предност за себе или за друг.

Пријавување имотна состојба и интереси

Член 12

(1) Членовите на Државна изборна комисија и Генералниот секретар на Државна изборна комисија до Државната комисија за спречување на корупција пријавуваат имотна состојба и интереси, како и промена на имотната состојба и интересите во рок и на начин утврден со Закон за спречување на корупција и судир на интереси. (30 дена од ден на избор, именување, назначување)

transferimit të të drejtave të menaxhimit

- Në bazë të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, është e detyrueshme që Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit t'ia paraqes menjëherë, dhe më së voni brenda dhjetë ditëve, çdo transaksion me pasuri shtetërore që hyn në marrëdhënie juridike me një person juridik i themeluar prej tij/saj ose një anëtar i familjes së tij/saj ose në të cilin personi përgjegjës është anëtar i familjes së tij.

- nuk e shfrytëzon informacionet me të cilat disponon në kryerjen e funksioneve, kompetencave publike dhe detyrave zyrtare për realizimin e dobisë ose përfitimit për vete ose për një tjetër.

(3) Personi zyrtar që nuk është i zgjedhur apo i emëruar:

- nuk krijon marrëdhënie afariste me një person juridik që është në pronësi të tij ose të një anëtari të familjes së tij ose në të cilin ai ose një anëtar i familjes së tij zotëron aksione ose pjesë ose që është themeluar nga ai ose një anëtar i familjes së tij ose në të cilin personi përgjegjës është anëtar i familjes së tij.

- nuk kryen mbikëqyrje kontrolli ose supervizore mbi punën e të afërmeve,

-nuk lidh kontrata sponsorizimi dhe as nuk merr donacione në emër të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nuk zotëron aksione ose aksione as shfrytëzon grante, hua përkatësisht mbështetje financiare nga shteti ose nga një njësi e vetëqeverisjes vendore, e cila ndikon ose mund të ndikojë në kryerjen e autorizimeve publike në mënyrë ligjore, objektive dhe të paanshme,

- nuk i shfrytëzon informacionet me të cilat disponon në kryerjen e funksioneve, kompetencave publike dhe detyrave zyrtare për realizim të dobisë ose avantazhit për vete ose për një tjetër.

Paraqitja e gjendjes së pronës dhe interesave

Neni 12

(1) Anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Sekretari i Përgjithshëm i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit paraqesin gjendjen e pasurisë dhe interesat e tyre, si dhe ndryshimet në gjendjen e pasurisë dhe interesave në afatin dhe në mënyrën e përcaktuar me Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit. (30 ditë nga dita e zgjedhjes, emërimit, caktimit)

(2) Државната комисија може да побара од службено лице кое согласно со овој закон нема обврска да поднесе изјава за имотна состојба и интереси, да достави изјава, како и да спроведе постапка за испитување на неговата имотна состојба, кога постапува по предмет во кој е вклучено тоа лице.

Советување

Член 13

Лицата за интегритет, согласно Политиката на интегритет, може да даваат совети, насоки, и појаснувања во врска со прашањата кои се однесуваат на интегритетот, меѓу кои е и судирот на интереси.

Одговорност за непочитување на должностите за пријавување интереси и спречување на судир на интереси

Член 14

(1) Прикривањето на постоење судир на интереси од стана на службеното лице претставува повреда на должноста и основа за покренување постапка за утврдување на одговорност и изрекување мерки согласно закон.

(2) Надлежна институција за поведување постапка за утврдување постоење судир на интереси е Државната комисија за спречување на корупција.

(3) Постапката се поведува :

- по службена должност
- по барање на службено лице
- по пријава на друго лице
- по барање на раководно лице
- по анонимна пријава

(4) За утврдување на фактичката состојба и констатирање за постоење на судир на интереси, ДКСК прибира документи, податоци и информации.

(5) За донесена одлука по иницијатива за покренување дисциплинска постапка доставена од ДКСК во врска со утврдено постоење на судир на интереси, ДИК ја известува ДКСК во рок утврден со Закон за спречување на корупција и судир на интереси.

Член 15

(1) Државната изборна комисија може да организира редовни советувања и обуки за службените лица во Државната изборна комисија со цел подигање на свеста за

(2) Комисиони Сштетëror mund të kërkojë nga personi zyrtar i cili në përputhje me këtë ligj nuk është i detyruar të paraqesë deklaratë për gjendjen e pasurisë dhe të interesave, të dorëzojë deklaratë, si dhe të zbatojë procedurë për shqyrtimin e gjendjes së tij të pronës, kur vepron sipas lëndës në të cilin ai person është i kyçur.

Këshillim

Neni 13

Personat për integritet, në përputhje me Politikën e Integritetit, mund të japin këshilla, udhëzime dhe sqarime në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin, ndërmjet të cilave është edhe konflikti i interesit.

Përgjegjësia për mospërbushje të detyrimeve për paraqitjen e interesave dhe parandalimin e konfliktit të interesit

Neni 14

(1) Fshehja e ekzistimit të konfliktit të interesit nga personi zyrtar paraqet shkelje të detyrës dhe bazë për fillimin e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë dhe shqiptimin e masave në përputhje me ligjin.

(2) Institucioni kompetent për fillimin e procedurës për konstatimin e ekzistimit të konfliktit të interesit është Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

(3) Procedura fillohet:

- sipas detyrës zyrtare
- sipas kërkesës së personit zyrtar
- sipas denoncimit të personit tjetër
- sipas kërkesës së personit zyrtar
- sipas denoncimit anonim

(4) Për të përcaktuar gjendjen faktike dhe për të vërtetuar ekzistencën e konfliktit të interesit, KSHPK mbledh dokumente, të dhëna dhe informacione.

(5) Për vendimin e marrë pas iniciativës për fillimin e procedurës disiplinore të paraqitur nga KSHPK në lidhje me ekzistimin e konstatuar të konfliktit të interesit, KSHZ-ja e njofton KSHPK-në brenda afatit të përcaktuar me Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit.

Neni 15

(1) Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mund të organizojë konsultime dhe trajnime të rregullta për personat zyrtar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve me qëllim të ngritjes së vetëdijes për

интегритет, етиката, како и детектирање и преземање на мерки за отстранување на негативните последици како резултат на појава на судир на интереси.

(2) Истите може да бидат организирани и во соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата.

integritetin, etikën, si dhe detektimin dhe ndërmarrjen e masave për largimin e pasojave negative si rezultat i paraqitjes së konfliktit të interesit.

(2) Ato mund të organizohen edhe në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА / KOMISIONI SHETËROR I ZGJEDHJEVE ПРЕТСЕДАТЕЛ / KRYETAR

Проф. Д-р Александар Даштевски



Изготвиле/Përgatitit: Ангела Аврамоска
Тања Милошевска